

20140341048

## **АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Врз основа на член 30 став (5) од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 11/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 31.01.2014 година, донесе

### **П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОЕКЦИИ НА ПЕНЗИИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРОГРАМИРАНИ ПОВЛЕКУВАЊА**

#### **Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на проекции на пензиите и износите на индивидуалната сметка на крајот на периодот од 10 и 20 години за програмирани повлекувања, од страна на пензиското друштво.

#### **Член 2**

Пензиското друштво ги врши проекциите на пензиите и износите на индивидуалната сметка врз основа на соодветни актуарски пресметки, општо познати и признати актуарски методологии, актуарски стандарди и практика и согласно важечките прописи.

#### **Член 3**

За проектирање на пензиите преку програмирани повлекувања се користи формулата за програмирани повлекувања пропишана со закон.

За проектирање на износите на индивидуалната сметка, на крајот на периодот од 10 и 20 години, се користи намалувањето на средствата заради исплатите на програмираните повлекувања, намалувањето на средствата заради наплатени надоместоци од пензиското друштво и порастот на средствата заради инвестирање на средствата на пензискиот фонд.

#### **Член 4**

При проектирање на пензиите преку програмирани повлекувања и износите на индивидуалната сметка, на крајот на периодот од 10 и 20 години, за корисниците на пензија, пензиското друштво користи:

- а) последни таблици на смртност изработени согласно Правилникот за правилата и минималните стандарди за таблиците на смртност и претпоставките дека корисникот на пензија ќе го доживее крајот на секоја проектирана година;
- б) каматна стапка пресметана согласно Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки;
- в) индексот за трошоците за живот и
- г) тековните надоместоци кои ги наплатува пензиското друштво.

#### **Член 5**

Пензиското друштво, на членот и на корисникот на пензија, ги презентира проекциите на пензиите и износите на индивидуалните сметки за програмирани повлекувања заедно со детално објаснување на претпоставките користени при нивната изработка.

Член 6

Овој правилник влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 01.03.2014 година.

Бр. 01-127/9  
13 февруари 2014 година  
Скопје

Совет на експерти  
Претседател,  
д-р **Булент Дервиши**, с.р.